





TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

WINTER
2017/2018

С Р Б И Ј А

HOTEL & SPA STARA PLANINA****

Hotel Stara Planina**** е совршено место за семеен одмор, сместен на падините на Стара Планина на 1.500 метри надморска височина одалечен на 20 м од ски-лифтот. Одлична кујна, спа центар, детско катче за најмладите, разновидни спортски активности се само дел од услугите кои ги нуди овој хотел за незаборавен и релаксирачки одмор.



HOTEL & SPA STARA PLANINA****	01.12-22.12.17 05.03-09.04.18	23.12-29.12.17 13.01-01.02.18 19.02-04.03.18	06.01-12.01.18 02.02-18.02.18	30.12-05.01.18
Двокреветна соба (2+0)	65	68	78	102
Двокреветна соба + софа (2+1)	73	76	83	109
Superior двокреветна + софа (2+1)	86	91	99	125
Junior апартман (2+1) - наем	233	255	270	348
Family апартман (2+2) - наем	278	295	319	428
Deluxe апартман (2+0) - наем	300	300	300	300

Во цената е вклучено:

- Ноќевање на база All inclusive light
- Користење на спа центарот, внатрешен и надворешен базен, фитнес центар, сауна, парна бања, соба за релаксација
- Детско катче за најмладите, спортска забава
- Интернет
- Ски остава
- Опрема за бебе : грејач за шишиња, грејач за вода, кадича за бањање, адаптер за wc шоња, подлога за пресоблекување – на барање

Во цената не е вклучено:

- Туристичка такса 1 евро

Напомени:

- Деца до 2,99 год се сместуваат бесплатно, деца од 3 до 5,9 год плаќаат 30% од цената, од 6 до 14,9 год плаќаат 50 % од цената за возрасен
- Трето возрасно лице плаќа 90 % од цената
- Доплата за еднокреветна соба 30 евра од ден

Попусти:

- **За период на престој 01.12-22.12.2017, 23.12-29.12.2017, 19.02-04.03.2018, 05.03-09.04.2018**
- **-10% попуст за резервации и 100% уплата направени до 30.10.2017 година**
- **-5 % попуст за резервации и 100% уплата направени до 30.11.2017 година**

Цените се изразени во евра по лице од ден, цените за апартманите се по соба од ден.

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ